


## СУДСКА ПОСТАПКА ЗА СЛУЧАЈОТ КМЕТОВСКА?!

Голема е извесноста дека смртта на 19-годишната Наташа Кметовска, која настрада од заскитан куршум за време на новогодишната прослава на плоштадот во Скопје, може да стане предмет на судско постапување. Според некои извори, Основното јавно обвинителство во Скопје во континуитет го следи целиот случај. Обвинителството ќе треба да изврши увид во документацијата и врз основа на евентуалната виновност ќе треба да биде почната кривична истражна постапка. Сепак, со какво темпо ќе се одвиваат работите не може да се каже од причина што обдукцискиот наод сè уште не е завршен. Информациите кои доаѓаат од Институтот за судска медицина велат дека и натаму се работи на случајот, но дека во секој момент тие се подготвени на истражниот судија од Основниот суд Скопје 1 - Скопје да му го предадат тоа што го поседуваат.

## ПРЕМИЕРСКА ПОСЕТА НА АЛБАНИЈА

За време на посетата во Тирана, премиерот Владо Бучковски побара од албанскиот премиер Фатос Нано, Албанија симболично да се вклучи во демаркацијата на северната граница, на делот кон Косово и обележувањето да почне од тромеѓето на Македонија, Албанија и Косово. Исто така, за време на оваа посета премиерот го покренува и прашањето за обезбедување финансиска поддршка од меѓународни финансиски организации за изградба на инфраструктура во пограничните области на Албанија, каде што главно живеат Македонци.



## НАЗНАЧЕНИ НОВИ АМБАСАДОРИ

За нови амбасадори на Македонија во Рим, Стразбур и во Софија се назначени Љупчо Тозија, Елеонора Петрова-Митевска и Џеват Адеми. Ова беше одлучено на одржаната седница на Владата, на која беше предложено Тозија да замине за Рим, Петрова за Стразбур, а Адеми да ја наследи испразнетата амбасадорска фотелја во Софија.

Новиот кандидат за амбасадор Љупчо Тозија (режисер по професија) доаѓа како предлог на СДСМ и од функцијата директор на телевизија во МРТВ. Елеонора Петрова-Митевска е актуелен пратеник на СДСМ, а Џеват Адеми е кадар на ДУИ.

## ПОМОШ ВО ЈУГОИСТОЧНА АЗИЈА

Министерството за економија доби овластување да потроши 20 милиони денари од буџетските резерви за набавка на храна, прехранбени производи и хигиенски средства, кои треба да се испратат во загрозените подрачја во Југоисточна Азија, погодени од цунами. До крајот на оваа недела треба да заврши севкупната процедура за заокружување на хуманитарната акција и помошта да се дистрибуира, при што транспортните трошоци ќе ги плати Владата. Исто така, и Црвениот крст на Македонија веќе донираше помош за настраданите во тие региони.



## ПОРАСТ НА КАМАТИТЕ

Банките во државата стартуваат со зголемување на каматните стапки на кредитите, кои им ги одобруваат на населението и на компаниите. Зголемувањето во просек се движи околу два отсто, а овој чекор на банкарските институции беше очекуван и затоа што Народна банка на Македонија во текот на минатата година неколку пати ги зголемиле каматните стапки на благajничките записи, на што повеќето банки, барем оние поголемите, реагираа дека од јануари и тие ќе мораат да направат корекции на своите банкарски камати.